

# Службен гласник

## на Општина Струмица

Број 8

Понеделник, 15 април 2019 год.

[www.strumica.gov.mk](http://www.strumica.gov.mk)



### С о д р ж и н а

	Стр.	Рег. бр.		
<b>Совет на општина Струмица</b>				
<b>88. Буџетски календар</b> за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2020 година .....	2		<b>95. Одлука</b> за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 56 КО Чепели .....	9
<b>89. Одлука</b> за пристапување кон измена на Статутот на општина Струмица .....	4		<b>96. Одлука</b> за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 205/1 и КП бр. 210 КО Чепели .....	9
<b>90. Одлука</b> за означување на условите и утврдување режим на сообраќај на делница од постоен локален пат/улица Струмица – Просениково (КП бр. 6284 во КО Струмица) .....	5		<b>97. Одлука</b> за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 6451 КО Струмица .....	10
<b>91. Одлука</b> за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште на КП 7320/1 КО Струмица .....	6		<b>98. Програма</b> за поставување урбана опрема на територијата на општина Струмица за 2019 година .....	11
<b>92. Одлука</b> за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште на КП 6322/1 КО Струмица .....	6		<b>99. Заклучок</b> за усвојување на Нацрт - Одлука за пристапување кон измена на Статутот на општина Струмица .....	22
<b>93. Одлука</b> за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште на КП 6281/1 КО Струмица и дел од КП 6271 КО Струмица .....	7		<b>100. Заклучок</b> за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2018 година .....	23
<b>94. Одлука</b> за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица .....	8		<b>101. Заклучок</b> за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица за 2018 година .....	23

<b>102. Заклучок</b> за усвојување на Годишна сметка со финансирован извештај на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2018 година	23	<b>111. Заклучок</b> за усвојување на Годишна сметка со финансирован извештај на ООУ „Герас Цунев“ Просениново за 2018 година	27
<b>103. Заклучок</b> за усвојување на Годишна сметка со финансирован извештај на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за 2018 година	24	<b>112. Заклучок</b> за усвојување на Годишна сметка со финансирован извештај на ООМУ „Боро Џони“ Струмица за 2018 година	28
<b>104. Заклучок</b> за усвојување на Годишна сметка со финансирован извештај на ООУ „Кирил и Методиј“ Дабиле за 2018 година	24	<b>113. Заклучок</b> за усвојување на Годишна сметка со финансирован извештај на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2018 година	28
<b>105. Заклучок</b> за усвојување на Годишна сметка со финансирован извештај на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2018 година	25	<b>114. Заклучок</b> давање согласност на Извештај за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период 1 месец-12 месец 2018 година	29
<b>106. Заклучок</b> за усвојување на Годишна сметка со финансирован извештај на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за 2018 година	25	<b>115. Заклучок</b> давање согласност на Одлука за усвојување на Годишната сметка за 2018 година на ЈПКД „Комуналец“ Струмица	29
<b>107. Заклучок</b> за усвојување на Годишна сметка со финансирован извештај на ООУ „Сандо Масев“ Струмица за 2018 година	26	<b>116. Заклучок</b> давање согласност на Ценовникот за вршење на работи на ЈПКД „Комуналец“ Струмица	30
<b>108. Заклучок</b> за усвојување на Годишна сметка со финансирован извештај на ООУ „Маршал Тито“ Струмица за 2018 година	26	<b>117. Правилник</b> за користење на сертификатна трговска марка „Беласички планински производ“	30
<b>109. Заклучок</b> за усвојување на Годишна сметка со финансирован извештај на ООУ „Маршал Тито“ Муртино за 2018 година	27	<b>118. Прилог бр. 1.</b> Графички изглед на Сертификатната трговска марка „Беласица планински производ“	35
<b>110. Заклучок</b> за усвојување на Годишна сметка со финансирован извештај на ООУ „Даме Груев“ Куклиш за 2018 година	27	<b>119. Прилог 2:</b> Список на други шумски производи и нивни преработки кои можат да се означуваат со сертификатната трговска марка „Беласица планински производ“	36

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

#### Решение

за објавување на Буџетски календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2020 година

Се објавува Буџетски календар за подготовка и донесување на Буџетот на

општина Струмица за 2020 година, донесена на седницата на Советот на Општина Струмица, одржана на 11.04.2019 година.

Бр. 09-2860/2 Општина Струмица  
15.04.2019 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

#### 88.

Врз основа на член 27 став 4 и 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 11.04.2019 година, донесе:

**Буџетски календар  
за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2020 година**

1. Со Буџетскиот календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2020 година, се утврдуваат следните рокови и активности:

Можен датум	Буџетски активности	Одговорност
Април-мај 2019	Советот на општината донесува Буџетски календар	Совет на општина Струмица
Мај-јуни 2019	Совет на општината усвојува развојни документи	Совет на општина Струмица
1-30 09/2019	Министерот за финансии подготвува буџетски циркулар во кој се содржани главните насоки за изготвување на Предлог-буџетите за наредната година и висината на дотациите од Буџетот на РМ, кој им го доставува на општината	Чл.21 од Законот на Буџетит и чл.27 ст.1 и 2 од Законот за финансирање на ЕЛС ("Сл. весник на РМ" бр.61/04)
05/10/ 2019	Градоначалникот и Секторот за финансиски прашања се состануваат за да ги одредат приоритетите и одредбите на буџетот за наредната година имајќи ги во предвид добиените барања и иницијативи од граѓаните, НВО, институции од областа на културата и спортот и други	Градоначалникот, Секторот за финансиски прашања
10/10/ 2019	Буџетските информации со формуларите за буџетските побарувања со упатства се доставуваат до другите сектори и сите општински буџетски корисници заедно со писмото од Градоначалникот за зацртаните одредби	Сектор за финансиски прашања
20/10/ 2019	Градоначалникот подготвува предлог план на програми за развој усогласен со насоките од Циркуларот/Министерство за финансии и истиот го доставува на одобрување до Советот	Градоначалник
25/10/ 2019	Проценката на трошоците и изготвените програмски активности за наредната буџетска година се враќаат во Секторот за финансиски прашања од останатите сектори и општинските буџетски корисници	Раководители на сектори Буџетски корисници
30/10/ 2019	Се собираат буџетските барања од граѓаните на собири на МЗ и други организирани форми на консултации со сите учесници во буџетскиот процес (НВО, спорт, култура и др.) Барањата се анализираат усогласуваат в. Се изготвува билансот на приходи г. Се изготвува билансот на расходи	Сектор за финансиски прашања
15/11/ 2019	Советот го одобрува предлогот на планот на програмите за развој и тој станува составен дел на Предлог-буџетот	Совет на општина
Ноември 2019	Градоначалникот ги разгледува и одобрува предложените предлог-буџетски пресметки и го одобрува Предлог-буџетот подготвен од Секторот за финансиски прашања	Градоначалник
Ноември 2019	а. Предлог-буџетот се доставува до Советот на општината б. Се одобрува содржината на Предлог-буџетот и се дава на достапност на јавноста; и в. Се одржуваат јавни расправи, јавни тибини, анкети, предлози на граѓани и форуми на заедници	Градоначалник
Декември 2019	До Советот се доставува конечен Предлог-буџет од страна на градоначалникот	Градоначалник
Декември 2019	Се води расправа во телата на Советот на општината	Комисија за буџет и финансии

Декември 2019	1.Седница на Советот на општината за донесување на Буџетот за наредната година 2.Доколку Советот не го усвои Предлог- буџетот се донесува Одлука за времено финансирање согласно чл.28 ст.2 од Законот за финансирање на ЕЛС (“Сл. весник на РМ”бр.61/04)	Совет на општина Струмица
------------------	--	------------------------------

2. Буџетскиот календар влегува во сила по објавувањето во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.08-2860/1 Совет на општина Струмица  
11.04.2019 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Одлуката за пристапување кон измена на Статутот на општина Струмица

Се објавува Одлуката за пристапување кон измена на Статутот на општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 11.04.2019 година.

Бр. 09-2861/2 Општина Струмица  
15.04.2019 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

#### 89.

Врз основа на член 136 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 11.04.2019 година, донесе

**Одлука**  
за пристапување кон измена на Статутот на општина Струмица

#### Член 1

Се пристапува кон измена на Статутот на општина Струмица.

#### Член 2

Измените во Статутот на општина Струмица се однесуваат на член 2 став 1, член 8 став 1, член 19 став 2, член 59 став 4, член 132 и член 133.

#### Член 3

Се задолжува Комисијата за статут и прописи да ги разгледа и пред Советот да се произнесе по предлозите, а по свое видување да достави и други предлози за измена и дополнување на Статутот на Општина Струмица .

#### Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-2861/1 Совет на општина Струмица  
11.04.2019 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Одлуката за означување на условите и утврдување режим на сообраќај делница од постоен локален пат/улица Струмица – Просениково (КП бр. 6284 во КО Струмица)

Се објавува Одлуката за означување на условите и утврдување режим на сообраќај делница од постоен локален пат/улица Струмица – Просениково (КП бр. 6284 во КО Струмица), донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 11.04.2019 година.

Бр. 09-2862/2 Општина Струмица  
15.04.2019 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

**90.**

Врз основа на член 6 и член 392 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/07, 86/08, 98/08, 64/09, 161/09, 36/11, 51/11, 114/12, 27/14, 169/15 и 83/18), и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 11.04.2019 година, донесе

**О д л у к а**  
**за означување на условите и**  
**утврдување режим на сообраќај на**  
**делница од постоен локален пат/улица**  
**Струмица - Просениково (КП бр. 6284 во**  
**КО Струмица)**

**Член 1**

Со оваа Одлука се означуваат условите и режимот на сообраќај на делница од постоен локален пат/улица Струмица - Просениково (КП бр. 6284 во КО Струмица), кој не е предвиден или изграден согласно важечки урбанистички

план или урбанистички проект.

**Член 2**

Режимот на сообраќајот на делницата од член 1 од оваа Одлука се утврдува врз основа на Основен сообраќаен проект, изработен од ДП „Проценител –НС ДОО“ Струмица со техн. бр. 15-001/19 од 11.01. 2019 година.

Режимот на сообраќајот се регулира со хоризонтална и вертикална сигнализација и се одвива на една коловозна лента со две сообраќајни ленти наменети за двонасочен сообраќај.

**Член 3**

Изведбата на хоризонтална сигнализација се реализира согласно проектната документација со надолжни ознаки на коловозот (рабна линија, разделна линија и испрекината разделна линија), попречни ознаки на коловозот (линии за запирање – стоп линија), линија за водење, ликови, шрафура и други ознаки на коловозот (стрелки за насочување на сообраќајот)

Изведбата на вертикалната сигнализација се реализира со :

<b>Р. б.</b>	<b>Сообраќајни знаци</b>	<b>бр.</b>
1	Знаци за задолжително запирање (202)	3
2.	Дозволени насоки (245.1)	2
3.	Задолжителна насока (245.2)	2
4.	Опасна кривина во десно (103.2)	1
5.	Опасна кривина во лево (103.1)	1
6.	Спојување со спореден пат под прв агол од левата страна (105.1)	1
7.	Спојување со спореден пат под прв агол од десната страна (105.2)	1
8	Вкрстување со пат со првенство на минување (201)	1
9.	Ограничена брзина – (235 (40)	1
10.	Забрана за запирање и паркирање (236)	1
11.	Стеснување на патот (114)	1
12.	Првенство на минување на возилата од спротивната насока (203)	1
13	Првенство на минување на возилата во однос на спротивната насока (301)	1
	<b>Вкупно</b>	<b>18</b>

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-2862/1 Совет на општина Струмица  
11.04.2019 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

**Решение**

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште на КП 7320/1 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште на КП 7320/1 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 11.04.2019 година.

Бр. 09-2863/2 Општина Струмица  
15.04.2019 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

**91.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 11.04.2019 година, донесе:

**Одлука**

**за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште на КП 7320/1 КО Струмица**

**Член 1**

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, станбена куќа (зграда бр. 3) , кој се наоѓа на КП бр. 7320/1 КО Струмица, во сопственост на Вангелко Пројковски.

Според ДУП на град Струмица за блок број 17/1, објектот се наоѓа во зона со намена - површина со бесправни објекти.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2863/1 Совет на општина Струмица  
11.04.2019 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

**Решение**

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште на КП 6322/1 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште на КП 6322/1 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 11.04.2019 година.

Бр. 09-2864/2 Општина Струмица  
15.04.2019 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

**92.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од

Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 11.04.2019 година, донесе:

### О д л у к а

#### за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП 6322/1 КО Струмица

##### Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, станбена куќа (зграда бр. 3) , кој се наоѓа на КП бр. 6322/1 КО Струмица, во сопственост на Вангелко Пројковски од Струмица

Според ДУП на град Струмица за блок број 17/1, објектот се наоѓа во зона со намена - површина зафатена со бесправни објекти.

##### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2864/1 Совет на општина Струмица  
11.04.2019 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.  
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

### Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП 6281/1 КО Струмица и дел од КП 6271 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на

урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП 6281/1 КО Струмица и дел од КП 6271 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 11.04.2019 година.

Бр. 09-2865/2 Општина Струмица  
15.04.2019 год. Градоначалник,  
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.  
.....

### 93.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправни изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 11.04.2019 година, донесе:

### О д л у к а

#### за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП 6281/1 КО Струмица и дел од КП 6271 КО Струмица

##### Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, помошен објект (зграда бр. 1), кој се наоѓа на КП бр. 6281/1 КО Струмица и дел од КП 6271 КО Струмица, во сопственост на Емилија Колева од Струмица

Според ДУП на град Струмица за блок број 9, објектите се наоѓаат во зона со намена - заштитно зеленило и дел од речно корито, на земјиште сопственост на Р.М.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2865/1 Совет на општина Струмица  
11.04.2019 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.  
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

**Решение**

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат КП бр. 7898/1 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 11.04.2019 година.

Бр. 09-2866/2 Општина Струмица  
15.04.2019 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.  
.....

**94.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 11.04.2019 година, донесе:

**Одлука**

**за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица**

**Член 1**

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за бесправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 7898/1 КО Струмица, во сопственост на лицето Игор Митров од Струмица.

Објектот на КП бр.7898/1 КО Струмица, според ГУП на град Струмица се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште сопственост на Р.М. (КП бр.7898/1 КО Струмица).

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2866/1 Совет на општина Струмица  
11.04.2019 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.  
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

**Решение**

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 56 КО Чепели

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат КП бр. 56 КО Чепели, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 11.04.2019 година.

Бр. 09-2867/2 Општина Струмица  
15.04.2019 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.  
.....



**95.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 11.04.2019 година, донесе:

**О д л у к а**  
**за утврдување потреба од донесување**  
**на урбанистичко планска**  
**документација за проширување на**  
**плански опфат за КП бр. 56 КО Чепели**

**Член 1**

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за бесправниот објект, викенд куќа, со катност П (приземје) кој се наоѓа на КП бр. 56 КО Чепели, во сопственост на лицето Блажо Иљашев од с. Попчево бр.43.

Објектот на КП бр.56 КО Чепели, се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште сопственост на Р.М. (КП бр.56 КО Чепели).

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица.

Бр.08-2867/1 Совет на општина Струмица  
11.04.2019 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.  
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,

21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

**Р е ш е н и е**

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 205/1 и КП бр. 210 КО Чепели

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 205/1 и КП бр. 210 КО Чепели, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 11.04.2019 година.

Бр. 09-2868/2 Општина Струмица  
15.04.2019 год. Градоначалник,  
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.  
.....

**96.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 11.04.2019 година, донесе:

**О д л у к а**  
**за утврдување потреба од донесување**  
**на урбанистичко планска**  
**документација за проширување на**  
**плански опфат за КП бр. 205/1 и КП бр.**  
**210 КО Чепели**

**Член 1**

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за бесправниот објект, викенд куќа, со катност П (приземје) кој се наоѓа на КП бр. 205/1 и КП бр. 210 КО Чепели, во сопственост на лицето Ване Јованов од Струмица, ул. Киро Абрашев бр.43Б.

Објектот на КП бр. 205/1 и КП бр. 210 КО Чепели, се наоѓа вон градежниот

опфат, на земјиште сопственост на Р.М. (КП бр. 205/1 и КП бр. 210 КО Чепели).

#### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица.

Бр.08-2868/1 Совет на општина Струмица  
11.04.2019 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

#### Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 6451 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 6451 КО Струмица донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 11.04.2019 година.

Бр.09-2869/2 Општина Струмица  
15.04.2019 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

#### 97.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на

седницата одржана на 11.04.2019 година, донесе:

#### Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 6451 КО Струмица

#### Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за бесправниот објект, викенд кука, со катност П (приземје) кој се наоѓа на КП бр. 6451 КО Струмица, во сопственост на лицето Трајче Гончев од Струмица, ул. Ценка Павлова бр.5/16.

Објектот на КП бр. 6451 КО Струмица, според ГУП на град Струмица се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште сопственост на Трајче Гончев од Струмица.

#### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица.

Бр.08-2869/1 Совет на општина Струмица  
11.04.2019 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

#### Решение

за објавување на Програмата за поставување на урбана опрема на територијата на општина Струмица за 2019 година

Се објавува Програмата за поставување на урбана опрема на територијата на општина Струмица за 2019 година донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 11.04.2019 година.

Бр. 09-2870/2 Општина Струмица  
15.04.2019 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

**98.**

Врз основа на член 80-а став 1 од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 11.04.2019 година, донесе:

**Програма  
за поставување на урбана опрема на  
територијата на општина Струмица за  
2019 година**

Со оваа Програма се уредуваат видовите и локалитетите на кои може да се поставува урбаната опрема.

Оваа Програма се донесува за 2019 година и со истата е опфатена урбаната опрема која се поставува на градежно изградено земјиште.

**I.Цел на Програмата**

Со Програмата за поставување на урбана опрема се постигнуваат следните цели:

- Евиденција на урбана опрема на територија на општината;
- Естетско - обликувани подобрувања и воведување на нови стандарди во уредување на просторот;
- Уредување, оплеменување, хуманизација на просторот и заштита на животната средина,
- Вработување на невработени лица,
- Можност за активирање на повеќе стари занаети и различни видови на ракотворби преку изработка, изложување и продажба на накит, уметнички предмети, предмети за различна употреба и сувенири;
- Брз сервис и услуга на граѓаните од непосредна близина (продажба на билети за јавен превоз, автобуски постојки, продажба на весници, сувенири, цвеќиња, храна).

**II.Критериуми за определување на видот на урбана опрема**

За определување на типот на урбаната опрема кој треба да се постави служат следните критериуми:

- Функционални критериуми, како што се намена и површина наменета за вршење на дејноста;
- Естетско-морфолошки критериуми;
- Материјално експлоатациони критериуми, кои ги одредуваат економските аспекти, категорија време и објекти.

Урбаната опрема која се поставува на подрачјето на Општина Струмица треба да ги задоволува основните барања за градба, согласно Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16).

Урбаната опрема не смее да го попречува пешачкото движење и треба да се обезбеди непречен пристап до истата.

При поставување на урбаната опрема, не смеат да се поставуваат бариери во просторот кои можат да го попречат безбедното движење на пешаците или да го оневозможат движењето на лица со посебни потреби.

Поставување на урбана опрема покрај станбени згради (дворните места на станбените згради може да се користат само во согласност на станарите) согласно со Одлуката за определување места-локации и работното време за вршење на трговски дејности од мал обем (Сл.гласник на општина Струмица бр.1/06).

Со поставување на урбана опрема не смее да се попречува или отежнува користењето на станбените, деловните згради и други објекти, односно нивната функција на живеење или работење, да се загрозува сигурноста на сообраќајот, да се намалува пропишаната слободна проодна површина, да се уништува зелената површина, да се намалува естетскиот и општиот изглед на околината.

Урбаната опрема, со својот изглед и форма, не смее да го намали естетскиот и општиот изглед на околината, а со вршењето на дејноста не смее да се создава нечистотија, недозволена бучава и лоша миризма.

Поставување на урбаната опрема се врши на начин што нивното поставување и отстранување треба да се одвива на брз и лесен начин, без оштетување на подлогата.

При поставување на урбана опрема, не може да се монтираат платформи или рампи, освен ако служат за нивелирање на подлогата за терен во пад каде котата на едната страна од платформата се поклопува со котата на теренот и не го попречуваат или отежнуваат движењето на пешаците, а особено на инвалидизираните лица со количка.

Површината што служи за употреба на времените објекти и урбаната опрема мора да се одржува во хигиенски исправна состојба.

При поставувањето на урбаната опрема мора да се запазат следните стандарди:

1. Поставувањето на урбаната опрема е на минимално растојание од 0,80 м од ивицата на коловозот (корпа за отпадоци, жардињери, рекламни паноа и др.) односно 1,50 м до 2,50 м од ивицата на коловозот (за автобуски стојалишта, киосци).

2. Минималната височина при поставување на чадори за сонце изнесува 2,40 м, а при поставување на настрешници минималната височина изнесува 3,20 м над слободната проодна површина.

3. Поставувањето на урбаната опрема пред деловните објекти каде што се врши дејност е дозволено само во широчина на деловниот објект кон јавната површина, доколку се исполнети условите од оваа Програма и условите од другите прописи.

4. Урбаната опрема што се поставува по повод манифестации, презентации, изложби и за вршење на угостителска дејност, секојдневно по завршувањето на работното време се отстранува од јавната површина.

5. При поставување на урбана опрема на тротоари, минималната слободна проодна површина од попречниот профил на тротоарот изнесува 1,50 м.

Исклучок претставуваат простори кај кои во партерот постои реализирана граница, помеѓу просторот за движење на пешаци и бараниот простор за поставување на опрема (столпчиња, денивелација и сл.) но просторот за движење не може да биде помал од 1,20 м.

Широчината на слободната проодна површина на тротоарите се мери од ивицата на коловозот или велосипедска патека. Доколку на тротоарот има дрвја, комунален или рекламен објект, широчината на слободната проодна површина се мери од граничникот на дрвото, на комуналниот

или рекламен објект, во правец на делот од јавната површина што е предмет на користење.

6. Поставувањето на урбана опрема не е дозволено на делот од тротоарот во зоната на свртување на улицата, односно во зоната на вкрстување на улиците (магистрални и собирни), која изнесува минимум 8,00 м од просечната точка на двете регулациони линии. Доколку пешачката површина е поголема од 5,00 м во радиус на свртувањето дозволено е поставување на урбана опрема за летна тераса при што треба да се запази проодна површина со ширина од 2,50 м од работ на коловозот, односно од најистурениот елемент ( дрво, комунален или рекламен објект).

При поставување на урбана опрема, сопственикот е должен да обезбеди:

1. Соодветни услови и согласности за приклучување на инфраструктурни мрежи за предвидениот временски период (електро напојување, водоснабдување и канализација, мрежа за телефонија, електронски комуникации и сл.) од соодветните јавни претпријатија и други правни лица, односно од субјектите кои стопанисуваат со објектите на инфраструктурата.

2. Примена на современи градежни материјали кои овозможуваат монтажно-демонтажни конструктивни елементи, типски елементи, современо архитектонско обликување, репрезентативност на функцијата, репрезентативност на урбана опрема за дејностите од кои тоа се очекува, принцип на повеќеводни кровови – со ниско следе, обезбедување пристапност за лица со посебни потреби и инвалидитет и сл.

3. Согласност од сопствениците на градежната парцела во сопственост, кога земјиштето се користи во јавна употреба согласно закон.

При поставувањето на урбаната опрема, покрај овие услови, мора да се почитуваат специфичните услови на локацијата, интензитетот на пешачкото движење, видот на дејноста која се врши и слично.

Урбаната опрема се поставува согласно Програма и истата може да биде со различни димензии зависно од дејностите кои се извршуваат во нив.

При поставување на урбана опрема се користи модуларен систем на модулите за зголемување на вкупната површина на урбаната опрема.

Објектите што се урбана опрема може да бидат само приземни, со максимална висина на венец до 3,5 м и висина на слеме добиена со минимален нагиб зависно од видот на употребниот кровен покривач (само како заштита на објектот), со кота на приземје не повисока од 15 см.

### III. Видови урбана опрема

#### 1. Платформи

Платформи за спортски, културни, туристички и забавни настани (манifestации), како и придружните објекти во функција на истите, се со висини и површини кои овозможуваат безбедност при нивното користење.

Платформите се поставуваат на изградено или не изградено градежно земјиште кое може да прими поголема група граѓани, согласно стандардите на оваа одлука.

Поставувањето и отстранувањето треба да биде неспоредно пред и по завршувањето на манифестацијата, а просторот треба да се уреди во првобитна состојба од страна на субјектот кој ја поставил платформата.

При поставување на платформите за спортски, културни, туристички и забавни (манifestации), како и придружните објекти во функција на истите, корисникот е должен да плати комунална такса за целиот простор каде е поставена платформата без оглед на нејзината големина.

#### 2. Информативни паноа

Информативните паноа служат за јавна намена, за информирање на граѓаните (карта на град, возен ред и друго) и огласување за културно-уметнички, спортски и Други манифестации.

Поставувањето на информативните паноа не смее да го попречува нормалното одвивање на сообраќајот.

Информативните паноа може да бидат слободностоечки, преносливи, прицврстени на објект и сл.

#### 3. Монтажно-демонтажни типски објекти

Монтажно-демонтажни објекти од лесна конструкција се наменети за продажба на весници, билети за јавен превоз, брза храна, вода и безалкохолни пијалоци, сувенири, лотарија, кондиторски и слични производи.

Монтажно-демонтажни објекти од лесна конструкција можат да се поставуваат и на одредени места при одржување на хуманитарни, културни,

забавни, спортски, изложбени, рекламнопromотивни или деловно – информативни и други активности по повод празници и манифестации како придружни објекти во функција на настаните.

#### -Обликовни услови

Монтажните објекти со своето обликување мора да бидат усогласени со просторот на кој се поставуваат, треба да се со унифициран изглед и боја кои ќе се определат со проект за поставување на урбана опрема. Начинот на покривање треба да биде типски без додаток на монтажна тенда. На монтажниот објект може да се постави рекламен натпис со големина не поголема од челото на објектот без можност за истакнување на други рекламни пораки. Рекламниот натпис да не го надминува горниот раб на монтажниот објект повеќе од 50см.

На надворешниот дел од монтажниот објект не се дозволени видливи инсталации или делови на уреди за вентилација и климатизација како и било каква опрема надвор од габаритот на објектот.

#### - Сообраќајни услови

Монтажен објект или групација на монтажни објекти мора да биде лоцирана на начин кој нема да го попречува слободното движење на пешаци, лица со посебни потреби и возила. Се поставуваат на оддалеченост од работ на коловозот мин. 1,5 м до 2,5 м, а од раскрсница мин. 10,0 м од почетокот на радиусот за десно свртување.

#### -Технички услови

При поставување на монтажниот објект мора да се обезбедат санитарно-технички и хигиенски услови: проветрување природно или вештачко. Бучавата која се создава со вршење на дејноста да не ја преминува дозволената граница, да се обезбеди заштитен отвор со прописно изведен пулт за издавање на роба, да се обезбеди приклучок на електрична енергија и приклучок на комунална инфраструктура.

Подната, сидната и таванската облога како и пултот за издавање на стока да се изведат од непропусен и неотровен материјал кој не впива и кој лесно се чисти.

#### - Услови за поставување на типски објекти

Типот и формата на овие објекти ќе ги утврди општината по пат на конкурс за избор на идејно решение. Вака утврдените објекти можат да бидат

поставени од страна на општината, односно од страна на заинтересирани субјекти. Начинот на кој ќе бидат поставени овие типски објекти го утврдува Градоначалникот. Издавањето на типските објекти поставени од страна на општина Струмица ќе се издаваат по пат на јавен оглас со јавно наддавање.

Поставување на типски објекти од страна на заинтересирани субјекти исто така ќе се врши по претходно објавен јавен оглас за јавно наддавање за добивање право на поставување на типските објекти. Субјектот со кој ќе биде склучен договор може да постави само објект во тип и форма утврдена од општина Струмица. Локациите за поставување на типски објекти се утврдуваат со годишната програма за поставување урбана опрема на територијата на општина Струмица. Почетната цена за јавно наддавање во двата случаи ја утврдува Советот на општината со посебна одлука.

#### 4. Објекти за обезбедување

Површината на објектите за обезбедување да не е поголема од 3,0 м<sup>2</sup> за нив важат стандардите за монтажно-демонтажни и типски објекти.

#### 5. Јавни санитарни јазли

Поставувањето на јавни суви санитарни јазли се врши на уредени површини, во близина на јавно зеленило, паркинг, оддалечени од влезови и излози на објекти. Истите не смеат да го попречуваат користењето на околните објекти и јавни површини. Тоа се типски објекти кои времено се поставуваат при организирање на јавни настани на отворено на кои се очекува зголемено присуство на луѓе.

#### 6. Тераси, шанкови и настрешници

Тераси и шанкови се поставуваат во зависност од расположивата јавна површина, при што неопходно исполнување на условот да не се наруши урбанистичката концепција на просторот и параметрите за непречено безбедно движење од сите корисници, согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16 и 33/17), особено по однос на минималните димензии на пешачки површини-тротоари, по однос на непречено користење на околните објекти и простори за јавна намена, протокот на

сообраќајот односно пристап на возила за јавни служби.

За заштита на елементите на урбаната опрема за време на врнежи истите може да се покриени со лесен материјал или елементите да се отстранат од јавната површина.

На површината на која се поставува урбана опрема за организација на летни тераси дозволено е поставување на: лесно подвижни маси, столици, жардињери, ограда, чадори, настрешници или тенди.

Сите елементи на опремата што се поставува на летната тераса (маси, столици, настрешница, чадори, постаменти за чадори, жардињери, ограда и др.) не смеат да го преминуваат работ на одобрената површина.

Поставувањето на урбана опрема од типот на тераси, шанкови и настрешници, задолжително е изготвување на елаборат со кој се утврдува просторот, видот и изгледот на опремата како и бојата, димензиите и др.

Јавна површина може да се користи за летна тераса (вршење на угостителска дејност) со поставување само на опрема за летна тераса, а не и дополнително фрижидери, витрини и друго.

Минимална ширина на површината потребна за поставување на урбана опрема за угостителство за поставување на еден ред маси со столови и клупи изнесува **1,5 м**.

Чадорите се со минимална слободна височина од 2,4 м. Чадорите за сонце поставени и отворени не смеат да ја надминат линијата на одобраниот простор, можат да ја накриват само одобрената површина и не смеат да бидат прицврстени на подлогата.

Тенди се типски-монтажни елементи со роло механизам конзолно поставени на чело на објектот и се поставуваат доколку на јавната површина има простор за еден ред на маси и столици паралелно со ѕидот на објектот без потпирачи на јавната површина.

При поставување на тенди над зона во која се организираат летни тераси минималната слободна височина изнесува **3,2 м**.

Поставена и монтирана тенда смее да го накриви само одобраниот простор за летна тераса.

Натстрешница е лесен монтажно-демонтажен елемент кој се поставува на два столба кои не смеат да бидат прицврстени за јавната површина.

Оградите и жардињерите поставени на летна тераса не смеат да

излегуваат со ниеден елемент надвор од дозволеният простор за летна тераса, да бидат фиксно прицврстени за подлогата и да имаат висина до 0,8 м.

Оградите и жардињерите треба да биде изведена од квалитетни материјали со високо естетско ниво.

Во пешачките зони не се поставуваат огради или жардињери кон пешачката зона односно истите се поставува само помеѓу соседни летни тераси.

Покриени и отворени шанкови се поставуваат на плоштади-сквер, во парк, покрај водни и рекреативни површини.

Покриените и отворени шанкови не смеат да се прицврстени за подлогата и мора да имаат приклучок на вода, електрична енергија и канализација.

Составен дел на локацијата на покриени и отворени шанкови може да биде и летна тераса.

## 7. Самостоечки рекламни паноа

Самостоечки рекламни паноа се поставуваат на пешачки и зелени површини во профилот на сообраќајниците на патиштата а во согласност со Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15 и 55/16) и Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за обезбедување финансиски средства за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр.16/08, 13/09 и 12/10).

Табеларен приказ:

Рб.	Вид на рекламни табли	Големина макс/парче	Цена на локација (месец/денари)	
			За комерцијални потреби	За сопствени потреби
1.	Рекламни знамиња-јарболи	до: 12м <sup>2</sup>	/	100 <sub>,00</sub>
2.	Рекламни табли-паноа	до: 6м <sup>2</sup>	400 <sub>,00</sub>	300 <sub>,00</sub>
3.	Рекламни табли-паноа	од:6,1м <sup>2</sup> до: 12м <sup>2</sup>		
4.	Рекламни платна на градежни скелиња и објекти	до: 60м <sup>2</sup>	30 <sub>,00</sub>	50 <sub>,00</sub>
5.	Транспаренти-банери(платна)	до: 12м <sup>2</sup>	1.000 <sub>,00</sub>	/
6.	Рекламни столбови-тотеми	до: 6м <sup>2</sup>	400 <sub>,00</sub>	300 <sub>,00</sub>
7.	Осветлени рекламни витрини (city light)	до: 3м <sup>2</sup>		
8.	Големо рекламно пано како ограда на градилиште или на земјиште што не е приведено кон намена	до: 12м <sup>2</sup> /табла	300 <sub>,00</sub>	150 <sub>,00</sub>
9.	Рекламни уреди и конструкции (Prisma vision,display ...) на влез во населено место и шеталиште	до: 20м <sup>2</sup>		
10.	Рекламни табли на мостови и надвозници	до: 12 м <sup>2</sup> /табла	500 <sub>,00</sub>	400 <sub>,00</sub>
11.	Рекламни табли на столбови за улично осветлување	до: 1 м <sup>2</sup>	150 <sub>,00</sub>	100 <sub>,00</sub>

**Напомена: Од оваа табела се иземаат редните броеви 3, 7 и 9 за кои се организира јавно надавање.**

## 8. Опрема за забава на деца и детски игралишта

Опремата за забава на деца може да се постави по повод државни и верски празници и други манифестации на места каде има доволен простор за тоа (поголеми јавни површини или неизградено земјиште).

Детско игралиште може да се постави на изградено и неизградено градежно земјиште со елаборат за поставување на урбана опрема погодна за таа намена.

Детско игралиште не може да се постави во уредено зеленило, освен во исклучителни ситуации каде за тоа донесува одлука Советот на општина Струмица.

### **9. Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци**

Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци се поставуваат на јавни површини, во зависност од бројноста и потребите на корисниците.

Клупите и корпите за отпадоци се дел од урбаната опрема на градот и се поставуваат на поголема јавна пешачка површина, плоштад, поголеми пешачки патеки, на автобуски постојки од сите типови и на други локации согласно елаборат за поставување на урбана опрема.

Покрај клупите потребно е да има обезбеден поплочен простор со димензии од 1,0 м x 1,2 м за лица со посебни потреби.

Корпите за отпадоци можат да бидат слободностоечки или прикачени на столбови за јавно осветлување како и на фасадата од објектот.

### **10. Паркиралишта за велосипеди**

Типот и локациите се определуваат со елаборат за поставување на паркиралишта за велосипеди на општината.

### **11. Жардињери, граничници**

Жардињери со цвеќе и граничници се поставуваат со цел визуелно да се ограничи просторот определен за урбана опрема од слободната проодна површина или да се ограничи просторот меѓу сообраќајница и пешачка површина.

Одобрението за овие елементи е со времетраење колку и одобрението за поставување на урбана опрема, по што овие елементи треба целосно да се отстранат од просторот.

Максималната висина на жардињерите и граничниците е 0,80 м.

### **12. Тезги**

Тезги се лесно подвижни елементи на урбаната опрема кои се поставуваат по повод празници и манифестации или на простори во општината определени со посебни елаборати и служат за продажба на соодветни производи на пригодната намена.

Површината на тезгите треба да изнесува од 2,0 до 4,0 м<sup>2</sup>.

Не е дозволено лоцирање на тезги пред влезови на јавни, деловни и станбени објекти.

Идејните решенија на урбана опрема која ќе биде поставена треба да биде во согласност со микролокациските услови, со високи естетско-функционални

вредности и вклопеност во пејсажот на микролокацијата и подрачјето на општината.

### **13. Монтажно–демонтажни полици (рафтови)**

Полици(рафтови) се елементи направени од метал,дрво,пластика или друг материјал, кои служат за изложување на дел од својот асортиман за продажба пред деловен простор.Истите не смеат да ја надминат максимална широчина од 1,0 м и височина од 2,0 м,се поставуваат во широчина на деловниот објект.

Со нивно поставување во ниеден случај не смее да се ограничи движењето на пешаците по тротоарот,видното поле на автомобилите ако објектот се наоѓа на крстосница,како и нивна безбедност.

Слободната проодна површина се мери од работ на коловозот до полиците и изнесува 1,50 м,освен во исклучителни ситуации во зависност од теренот таа може да изнесува 1,20 м.

### **14. Подвижни направи**

Под поимот подвижни направи се сметаат: Штандови, колички за продажба на разни артикли,фрижидери за продажба на сладолед,камп-приколки,печки и направи за печење на разни плодови (крофни,костени,бадеми,лешници,пуканки и слично),направи за чистење на чевли и слични направи.

Тука спаѓаат и подвижните огради кои се поставуваат на отворен простор пред угостителските,занаетчиските и други дукани,шатори во кои се обавува угостителска дејност,луна паркови,забавни игри,автомобили(картинг),лотари-Ски наградни игри,столови и маси за потребите на угостителството и сл.

### **15. Автобуски постојки**

Со Програмата за поставување урбана опрема на територијата на општина Струмица за 2019 година се утврдуваат четири микролокации за поставување на типска урбана опрема – автобуски постојки за потребите на јавниот превоз на ученици на ниво на општина Струмица. Микролокациите се поставени на места каде има поголема фреквенција на ученици во близина на средношколскиот интернат, Основно училиште, градинка и средно училиште.

На коловозот пред постојките потребно е да се постави хоризонтална сигнализација “резервирани за автобуски



стојалишта”, според член 5 (ознака 8.51) од Правилник за сообраќајни знаци, опрема и сигнализација на патот, сл.весник 47/2010.

### **Микролокација 1**

Позицијата на оваа автобуска постојка е во непосредна близина на Средношколскиот интернат Димитар Влахов, на бул „Ленинова“, на платото на поранешна трафика кој е дислоцирана. На оваа локација е предвидена Типска Автобуска постројка – ТИП А, која е прикажана во графичкиот дел од елаборатот.

### **Микролокација 2**

Позицијата на оваа автобуска постројка е во непосредна близина на паркот, на бул Ленинова, после Пензионерскиот дом. За оваа постројка потребно е да се изведе бетонска подлога на која ќе се постави. Предвидено е постројката да не го попречува пешачкото движење на тротоарот на булеварот „Ленинова“. На оваа локација е предвидена Типска Автобуска постројка – ТИП А1, која е прикажана во графичкиот дел од елаборатот.

### **Микролокација 3**

Позицијата на оваа автобуска постројка е помеѓу ООУ „Никола Вацаров“ и Детската градинка, односно на платото пред постоечката котлара помеѓу двата објекти, на ул Младинска. Предвидено е постројката да не го попречува пешачкото движење на тротоарот на улицата. На оваа локација е предвидена Типска Автобуска постројка – ТИП А, која е прикажана во графичкиот дел од елаборатот.

### **Микролокација 4**

Позицијата на оваа автобуска постројка е во непосредна близина на СОУ „Никола Карев“, на ул. „Горѓи Василев“. За оваа постројка потребно е да се изведе бетонска подлога на која ќе се постави. Предвидено е постројката да не го попречува пешачкото движење на тротоарот на улицата. На оваа локација е предвидена Типска Автобуска постројка – ТИП А-дупла, која е прикажана во графичкиот дел од елаборатот.

**Микролокации за поставување на урбана опрема на автобуски**

### **стојалишта и постојки на територијата на општина Струмица:**

Во населено место Куклиш на К.П.бр.5341/1 К.О. Куклиш (крстосница на делница од Р 1402 Куклиш – Н.Коњарево во ценатар на село, со локални улици кој водат до Црква и Училиште во населеното место).

Во населено место Свидовица на К.П.бр.1552/7 К.О. Свидовица (крстосница на делница од Р 1402 Куклиш – Н.Коњарево со локален пат кој води кон населеното место непосредно пред училиштето) (графички прилог со микролокација бр.2/2019):

Во населено место Банско на К.П.бр.1067 К.О. Банско (во центарот на населеното место каде се крстосуваат повеќето улици во населеното место и во непосредна близина на Заводот за рехабилитација за лица со посебни потреби во н.м. Банско) (графички прилог со микролокација бр.3/2019) :

Во населено место Габрово (крстосница на делница од Р 1402 Куклиш – Н.Коњарево со локален пат кон населеното место) на К.П.бр.2349 К.О. Габрово.

Во населено место Муртино на К.П.бр.4769/1 К.О. Муртино (непосредно пред училиштето и општинскиот објект во населеното место).

Во населено место Сачево на К.П.бр.556 К.О. Сачево (во центарот на населеното место непосредно пред училиштето).

Во населено место Добрејци на К.П.бр.2493/1 К.О. Добрејци (во центарот на населеното место непосредно пред училиштето).

Во населено место Дабиље на К.П.бр.3673/2 К.О. Дабиље (во центарот на населеното место во непосредна близина на Домот во н.м. Дабиле).

Во населено место Просениково на К.П.бр.2089/1 К.О. Просениково (во центарот на населеното место).

Во населено место Г.Балдовци помеѓу К.П.бр.1110 и 1111 во К.О. Г.Балдовци(во центарот на населеното место непосредно пред училиштето).

Во населено место Костурино на помеѓу К.П.бр.3734 и 3951 во К.О. Костурино (во центарот на населеното место непосредно пред Домот во н.м. Костурино).

За останатите населени места не се утврдени микролокации за поставување на автобуски постројки. Истите локации во овие населени места дополнително ќе бидат утврдени од страна на стручни лица од Секторот за урбанизам и комунални работи при општина Струмица.

#### **IV. Дејности кои можат да се вршат во објекти на урбана опрема**

Со урбаната опрема можат да се вршат дејности во согласност со член 2 став 4 од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16).

#### **V. Преглед на локации на постојна урбана опрема**

Секторот за урбанизам и комунални работи, ќе изготви табеларен преглед на евидентираната урбана опрема по локалитети. Во табеларниот преглед ќе се дадат следните информации:

- нумерација на објектите,
- ознаки на намена на објектите,
- урбана опрема
- КП каде се наоѓа урбаната опрема,
- местоположба, улица и број на урбаната опрема,
- Тип на урбана опрема,
- површина во м<sup>2</sup>,
- намена,
- сопственост,
- легалитет,
- степен на уреденост,

Графичкиот дел е составен од графички прилози во кои се опфатени најфрекветните улици и булевари во град Струмица, со обележување на постоечките временни објекти, микро локации и регулациони линии.

#### **Ул „Благој Ј. Мучето“ од бр. 22 до споменик на Благој Мучето**

Оваа улица е посебно обработена од причина што по нејзината должина се концентрирани угостителски објекти и летни тераси пред нив, како и подвижни објекти (тезги).

#### **Посебни услови за поставување урбана опрема на наведената улица:**

-проодниот профил на пешачката улица изнесува 5,5м и задолжително треба да биде слободен за пешачко движење без никакви бариери;

-максималната широчина од двете страни за поставување на урбана опрема

е регулирана со регулациона линија и изнесува 2,5м;

1.Наткриени тераси пред постоечките угостителски објекти како и поставување на маси и столови се дозволува само до регулационата линијата во широчина на објектот.

2. За поставување подвижни и монтажно-демонтажни тезги се предвидени типски модули (позиции) со димензии од 4м<sup>2</sup> до 10м<sup>2</sup> во кој е вклучен и манипулативниот простор за потрошувачите како и поставување на корпа за отпадоци.

Во графичкиот прилог (1) на Програмата за овој дел, прикажана е организацијата на поединечниот модул (позиција) , како и појасот покрај улицата во кој тие модули може да се распоредуваат (според покажаниот интерес.) Сите модули (позиции)се нумеризирани и изнесуваат 28 на број.

Обележувањето на модулите на теренот ќе се врши од страна на Секторот за урбанизам и комунални работи со максимално водење сметка да не се нарушат пристапите и нормалното функционирање на постоечките објекти во позадината . Исто така просторите околу постоечките клупи за седење треба да останат слободни.

За сите објекти и опрема важат претходно наведените општи услови во оваа Програма.

#### **Ул „Благој Ј. Мучето“ од бр.10 до нова стоковна куќа**

#### **Посебни Услови за поставување урбана опрема на наведената улица:**

-максималната широчина од страна на старата стоковна куќа за поставување на урбана опрема е регулирана со регулациона линија и изнесува 3,5м;

-од другата страна на оваа регулациона линија не е дозволено поставување на маси и столови,чадори и друга опрема за потребите на угостителството;

На наведениот дел од улицата (прилог 2) се дозволува поставување маси и столови за потребите на угостителска дејност пред постоечките објекти, наткриени со тенди и чадори во ширина на појас обележан во графичките прилози.

#### **Ул. „Благој Ј. Мучето“ од бр. 2 до бр.10**

Посебни услови за поставување урбана опрема на наведената улица:

-максималната широчина на оваа страна за поставување на урбана опрема ќе изнесува 2,50м;

#### **Ул.“Благој Ј.Мучето“ од бр.1 до бр.19**

Посебни услови за поставување урбана опрема на наведената улица:

-максималната широчина на оваа страна за поставување на урбана опрема ќе изнесува 2,5м.

#### **Ул. „Јосиф Ј. Свештарот“ (од кино Балкан до хоел Есперанто)**

Посебни Услови за поставување урбана опрема на наведената улица:

-максималната широчина за поставување на урбана опрема на овој потег изнесува од објектот до работ на патеката наменета за пешаци согласно со графичкиот дел од програмата; (прилог 3).

-на овој потег дозволено е поставивање на урбана опрема од двете страни (маси и столови за потребите на угостителството, тенди со роло механизам конзолно поставени на чело на објектот паралелно со ѕидот на објектот без потпирачи на јавната површина, чадори за сонце, фрижидери и др). Сите овие елементи не смеат да ја поминат регулационата линија.

#### **Бул. „Маршал Тито“ Струмица**

Посебни услови за поставување урбана опрема:

-на овој дел од градот е концентриран поголем број од деловните објекти, заради потребата од изложување на дел од својот асортиман, според графичкиот приказ (прилог 4) е определена регулациона линија пред деловните објекти, која во широчина изнесува максимум 1,5м и се мери од почетокот на објектот во правец на пешачката зона. (Во исклучителни околности, за време на празници, презентација и друго можат да се постават урбани елементи и надвор од регулационата линија најмногу во рок на траење од 30 дена).

-во графичкиот прилог (прилог 4) на Програмата, за овој дел од градот, прикажана е организацијата на поединечниот модул (позиција), како и појасот покрај тротоарот во кој тие модули може да се распоредуваат (според покажаниот интерес.) Сите модули

(позиции) се нумеризирани и изнесуваат 22 броја и се со површина од 2м<sup>2</sup> до 6м<sup>2</sup>. Овие позиции претежно се наменети за продажба на цвеќе, рачни ракотворби, сувенири, грнчарство, продажба на слики и сл. По завршувањето со работата, елементите кои се поставуваат на определената позиција треба да се отстрануваат во целост.

#### **Посебни Услови за поставување урбана опрема (самостоечки реклами или рекламни табли) на наведената улица/булевар:**

-Булевари: „Ленинова“ , „Гоце Делчев“, „Маршал Тито“, „Климент Охридски“

-Улица: „Балканска“, „Маршал Тито“.

На горенаведените улици/булевари не се дозволува поставување на самостоечки рекламни паноа или рекламни табли во разделните острови во кој има поставено жардинерии поради намалување на видното поле на учесниците во сообраќајот, а исто така ќе влијае врз хортикултурно уредување на самите жарданерии и врз нивниот естетски изглед.

#### **VI. Планирана диспозиција на урбаната опрема**

Секторот за урбанизам и комунални работи ќе изготви табеларен преглед на диспозицијата на планирана урбана опрема по локалитети. Во табеларниот преглед ќе се дадат следните информации:

– нумерација на објектите,

– модул,

– ознаки:

Н - нова урбана опрема,

ОН - урбана опрема што се отстранува и се заменува со нова,

О - урбана опрема што се отстранува,

З - урбана опрема што се задржува,

– КП каде се предвидува урбаната опрема,

– местоположба, улица и број на урбаната опрема,

– Тип на урбаната опрема,

– површина во м<sup>2</sup>,

– намена

## **VII. Начин и услови за поставување и одржување на урбана опрема**

Согласно Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16), урбана опрема се поставува на јавни површини кои претставуваат градежно изградено и уредено земјиште без притоа да се наруши основната намена на просторот и безбедноста на сообраќајот. Потребата за поставување на урбана опрема ја утврдува Советот на Општина Струмица.

Урбаната опрема се поставува по добиено одобрение за поставување на урбана опрема, кое го издава Градоначалникот на општина Струмица.

Микролокациските услови претставуваат извод од графичкиот и текстуалниот дел на Програмата за поставување на урбана опрема во соодветен размер.

Согласно Правилникот за формата и содржината на одобрението за поставување на урбана опрема и начинот на неговото издавање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 123/08), Одобрението за поставување на урбана опрема се издава на образец во формат А4.

Урбаната опрема се поставува на микролокации согласно графичкиот преглед.

Точното позиционирање на урбаната опрема, го одредува овластен геодет.

Формата и содржината на одобрението и начинот на неговото издавање ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на управување со градежното земјиште.

Општина Струмица согласно Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16) води регистар на издадени одобренија за поставување и отстранување на урбаната опрема, а формата, содржината и начинот на водење на регистарот ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење

на работите од областа на управување со градежното земјиште.

Утврдувањето на висината на комуналната такса е регулирана согласно Одлуката за утврдување на висината на комуналните такси во член 4 Тарифен број 3 и Тарифен број 7 по 1м<sup>2</sup> – дневно е 5 денари. (Сл.гласник на општина Струмица бр.11/05, 20/06 и 01/14).

Поставување урбана опрема на јавни површини, за чие одржување е надлежна Општина Струмица, се врши врз основа на одобрение за поставување на урбана опрема.

Одобрението за поставување на урбана опрема го издава Градоначалникот на општина Струмица.

Времетраењето на одобрението за поставување на урбана опрема може да биде:

- краткотрајно, за време од 24 часа;
- сезонско, за период од 3 до 6 месеци и
- годишно, за период од 1 година.

Одобрението за поставување на урбана опрема, се добива врз основа на поднесено барање, кое се доставува заедно со комплетна документација и тоа:

### **1.За урбана опрема ( постоечки монтажно – демонтажни објекти ):**

- Документ за регистрирана дејност од Централен регистар,
- Потврда дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- Доказ за регулирано плаќање на комунална такса,
- Извод од Програма од член 11,
- Склучен договор со Општина Струмица за поставување урбана опрема, Одобрението за поставување урбана опрема (постоечки монтажно – демонтажни објекти), да трае најмалку 2 години, согласно склучениот договор.

### **2.3а урбана опрема која се поставува за вршење на дејност и тоа: тераси со или без тенда, покриени и непокриени шанкови**

- Доказ за платена административна такса
- Тековна состојба, документ за регистрирана дејност од Централен регистар не постар од 6 месеци,
- Елаборат, нацрт шема за микролокација за јавната површина која ќе се користи.

**3. За поставување на детски игралишта, јавни санитарни јазли, рекламни и информативни паноа, типски објекти за обезбедување кои се во функција на дипломатско – конзуларните претставништа, на објекти на државната управа и на резиденцијалните објекти**

- Извод од Програма ,
- Ревидиран основен проект,

**4. Клупи, чешми, корпи за отпадоци, телефонски говорници, автобуски постојки, платформи за јавни манифестации и останати видови на урбана опрема која не се однесува на вршење на дејност**

- Извод од Програма ,
- Ситуација со обележена локација на урбаната опрема со размер,

#### **5. Фонтани**

- Извод од Програма ,
- Ревидиран основен проект,

**6. Тезги и елементи за изложување на производи(рафтови)**

- Доказ за платена административна такса
- Тековна состојба, документ за регистрирана дејност од Централен регистар не постар од 6 месеци (за правни лица),
- Лична исправа на баратело (за физички лица),
- Елаборат или ситуација со обележана локација на урбаната опрема во размер,

**7. Самостоечки рекламни паноа и рекламни табли**

- Доказ за платена административна такса,
- Тековна состојба, документ за регистрирана дејност од Централен регистар за постар од 6 месеци (за правни лица),
- Лична исправа на барателот (физички лица),
- Елаборат или ситуација со обележана локација на урбаната опрема во размер
- Елаборат или проект за статика (за елементи поголеми од 6м<sup>2</sup>)

Постапката по барање ја спроведува надлежниот Сектор за урбанизам и комунални работи на Општина Струмица.

Надлежниот сектор на Општина Струмица врши увид на лице место и проверка на документацијата која се доставува во прилог на барањето, од аспект на усогласеноста со одредбите на законите и прописите донесени врз основа на закон, општите и посебните стандарди, утврдени во одлуката за отврдување на стандардите за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Струмица.

Одобрението за поставување на урбана опрема може да престане да важи и пред истекот на времето за кое е дадено доколку:

- урбаната опрема е поставена спротивно на издаденото одобрение за нејзино поставување,

- не се поставува по акти на надлежни инспекции, издадени во вршењето на инспекциски работи во рамките на нивните овластување,

Во случаите од претходно наведеното, ново одобрение нема да се издаде во наредниот период од 6 месеци.

Јавната површина на која се однесува издаденото одобрение за поставување на урбана опрема, имателот на одобрението не може да ја издаде или пренесе на користење во закуп или подзакуп на друго лице со договор за деловно – техничка соработка, ниту со било кој друг правен акт.

Даденото одобрение за поставување на урбана опрема не значи ослободување од обврската за исполнување на други услови пропишани со Закон.

#### **VIII. Извори за финансирање на Програмата**

Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Струмица се финансира од Буџетот на општината за 2019 година.

Трошоците за поставување, одржување, дислокација и отстранување на урбаната опрема паѓаат на товар на инвеститорот, физичко или правно лице.

#### **IX.Динамика на реализација на Програмата**

Динамиката на реализација на програмата ќе зависи од створените правни и технички услови.

#### **X.Вршење надзор**

Вршењето надзор над поставувањето, задржувањето, дислокацијата и отстранувањето на

урбаната опрема е во согласност со Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16).

#### **XI. Преодни и завршни одредби**

Реализација на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Струмица во соработка со Секторот за урбанизам и комунални работи.

Програмата може да се дополнува, изменува и проширува на секоја наредна седница согласно со потребите на Општината и доставените барања до Општина Струмица од сите правни и физички лица.

**XII.** Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2870/1 Совет на општина Струмица  
11.04.2019 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Заклучокот за усвојување на Нацрт – Одлуката за измена на Статутот на општина Струмица

Се објавува Заклучокот за усвојување на Нацрт – Одлуката за измена на Статутот на општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 11.04.2019 година.

Бр. 09-2872/2 Општина Струмица  
15.04.2019 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

#### **99.**

Врз основа на член 52 став 2 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 11.04.2019 година, донесе

#### **Заклучок за усвојување на Нацрт – Одлука за измена на Статутот на општина Струмица**

##### **Член 1**

Се усвојува Нацрт - Одлуката за измена на Статутот на Општина Струмица.

##### **Член 2**

Се задолжува Комисијата за статут и прописи за наредната седница на Советот да утврди и достави Предлог-Одлука за измена на Статутот на Општина Струмица.

Бр. 08-2872/1 Совет на општина Струмица  
11.04.2019 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2018 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2018 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 11.04.2019 година.

Бр. 09-2873/2 Општина Струмица  
15.04.2019 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

**100.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 11.04.2019 година, донесе

**З а к л у ч о к****за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2018 година**

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2873/1 Совет на општина Струмица  
11.04.2019 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУД „Димитар Влахов“ Струмица за 2018 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУД „Димитар Влахов“ Струмица за 2018 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 11.04.2019 година.

Бр. 09-2874/2 Општина Струмица  
15.04.2019 год. Градоначалник,  
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

**101.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на

општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 11.04.2019 година, донесе

**З а к л у ч о к****за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУД „Димитар Влахов“ Струмица за 2018 година**

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на СОУД „Димитар Влахов“ Струмица за 2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-2874/1 Совет на општина Струмица  
11.04.2019 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2018 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2018 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 11.04.2019 година.

Бр. 09-2875/2 Општина Струмица  
15.04.2019 год. Градоначалник,  
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

**102.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 11.04.2019 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Годишната сметка со**  
**финансов извештај на СОУ „Никола**  
**Карев“ Струмица за 2018 година**

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-2875/1 Совет на општина Струмица  
 11.04.2019 год. Претседател,  
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
 за објавување на Заклучокот за  
 усвојување на Годишната сметка со  
 финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“  
 Вељуса за 2018 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за 2018 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 11.04.2019 година.

Бр.09-2876/2 Општина Струмица  
 15.04.2019 год. Градоначалник,  
 С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

**103.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 11.04.2019 година, донесе:

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Годишна сметка со**  
**финансов извештај на ООУ „Гоце**  
**Делчев“ Вељуса за 2018 година**

1. Се усвојува Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за 2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2876/1 Совет на општина Струмица  
 11.04.2019 год. Претседател,  
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
 за објавување на Заклучокот за  
 усвојување на Годишната сметка со  
 финансов извештај на ООУ „Кирил и  
 Методиј“ Дабиле за 2018 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Кирил и Методиј“ Дабиле за 2018 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 11.04.2019 година.

Бр.09-2877/2 Општина Струмица  
 15.04.2019 год. Градоначалник,  
 С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

**104.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 11.04.2019 година, донесе:

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Годишна сметка со**  
**финансов извештај на ООУ „Кирил и**  
**Методиј“ Дабиле за 2018 година**

1. Се усвојува Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Кирил и Методиј“ Дабиле за 2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2877/1 Совет на општина Струмица  
 11.04.2019 год. Претседател,  
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Решение

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2018 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2018 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 11.04.2019 година.

Бр.09-2878/2 Општина Струмица  
15.04.2019 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

#### 105.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 11.04.2019 година, донесе:

#### Заклучок

**за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2018 година**

1. Се усвојува Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2878/1 Совет на општина Струмица  
11.04.2019 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,

21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Решение

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за 2018 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за 2018 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 11.04.2019 година.

Бр.09-2879/2 Општина Струмица  
15.04.2019 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

#### 106.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 11.04.2019 година, донесе:

#### Заклучок

**за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за 2018 година**

1. Се усвојува Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за 2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2879/1 Совет на општина Струмица  
11.04.2019 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за  
усвојување на Годишната сметка со  
финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“  
Струмица за 2018 година

Се објавува Заклучокот за  
усвојување на Годишна сметка со  
финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“  
Струмица за 2018 година, донесен на  
седницата на Советот на општина  
Струмица, одржана на 11.04.2019 година.

Бр.09-2880/2 Општина Струмица  
15.04.2019 год. Градоначалник,  
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.  
.....

**107.**

Врз основа на член 36 од Законот  
за локалната самоуправа („Службен  
весник на Република Македонија“ бр.  
5/02) и член 20 од Статутот на Општина  
Струмица („Службен гласник на Општина  
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,  
21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина  
Струмица, на седницата одржана на  
11.04.2019 година, донесе:

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Годишна сметка со**  
**финансов извештај на ООУ „Сандо**  
**Масев“ Струмица за 2018 година**

1. Се усвојува Годишна сметка со  
финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“  
Струмица за 2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила  
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2880/1 Совет на општина Струмица  
11.04.2019 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.  
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка  
3 од Законот за локалната самоуправа  
 („Службен весник на Република  
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1  
алинеја 3 од Статутот на општина  
Струмица („Службен гласник на општина  
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,  
21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на  
општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за  
усвојување на Годишната сметка со  
финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“  
Струмица за 2018 година

Се објавува Заклучокот за  
усвојување на Годишна сметка со

финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“  
Струмица за 2018 година, донесен на  
седницата на Советот на општина  
Струмица, одржана на 11.04.2019 година.

Бр.09-2881/2 Општина Струмица  
15.04.2019 год. Градоначалник,  
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.  
.....

**108.**

Врз основа на член 36 од Законот  
за локалната самоуправа („Службен  
весник на Република Македонија“ бр.  
5/02) и член 20 од Статутот на Општина  
Струмица („Службен гласник на Општина  
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,  
21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина  
Струмица, на седницата одржана на  
11.04.2019 година, донесе:

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Годишна сметка со**  
**финансов извештај на ООУ „Маршал**  
**Тито“ Струмица за 2018 година**

1. Се усвојува Годишна сметка со  
финансов извештај на ООУ „Маршал  
Тито“ Струмица за 2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила  
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2881/1 Совет на општина Струмица  
11.04.2019 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.  
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка  
3 од Законот за локалната самоуправа  
 („Службен весник на Република  
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1  
алинеја 3 од Статутот на општина  
Струмица („Службен гласник на општина  
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,  
21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на  
општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за  
усвојување на Годишна сметка со  
финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“  
Муртино за 2018 година

1. Се објавува Заклучокот за  
усвојување на Годишна сметка со  
финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“  
Муртино за 2018 година, донесен на  
седницата на Советот на општина  
Струмица, одржана на 11.04.2019 година.

Бр.09-2882/2 Општина Струмица  
15.04.2019 год. Градоначалник,  
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.  
.....

**109.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 11.04.2019 година, донесе:

**З а к л у ч о к****за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Муртино за 2018 година**

1. Се усвојува Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Муртино за 2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2882/1 Совет на општина Струмица  
11.04.2019 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Даме Груев“ Куклиш за 2018 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Даме Груев“ Куклиш за 2018 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 11.04.2019 година.

Бр.09-2883/2 Општина Струмица  
15.04.2019 год. Градоначалник,  
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

**110.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,

21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 11.04.2019 година, донесе:

**З а к л у ч о к****за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Даме Груев“ Куклиш за 2018 година**

1. Се усвојува Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Даме Груев“ Куклиш за 2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2883/1 Совет на општина Струмица  
11.04.2019 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Герас Цунев“ Просениково за 2018 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Герас Цунев“ Просениково за 2018 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 11.04.2019 година.

Бр.09-2884/2 Општина Струмица  
15.04.2019 год. Градоначалник,  
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

**111.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 11.04.2019 година, донесе:

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Годишна сметка со**  
**финансов извештај на ООУ „Герас**  
**Цунев“ Просениково за 2018 година**

1. Се усвојува Годишна сметка со финансов извештај на ООУ “Герас Цуне” Просениково за 2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2884/1 Совет на општина Струмица  
 11.04.2019 год. Претседател,  
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
 за објавување на Заклучокот за  
 усвојување на Годишна сметка со  
 финансов извештај на ООМУ „Боро Џони“  
 Струмица за 2018 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООМУ „Боро Џони“ Струмица за 2018 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 11.04.2019 година.

Бр.09-2885/2 Општина Струмица  
 15.04.2019 год. Градоначалник,  
 С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

**112.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 11.04.2019 година, донесе:

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Годишна сметка со**  
**финансов извештај на ООМУ „Боро**  
**Џони“ Струмица за 2018 година**

1. Се усвојува Годишна сметка со финансов извештај на ООМУ „Боро Џони“ Струмица за 2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2885/1 Совет на општина Струмица  
 11.04.2019 год. Претседател,  
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
 за објавување на Заклучокот за  
 усвојување на Годишна сметка со  
 финансов извештај на ЈОУДГ „Детска  
 радост“ Струмица за 2018 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2018 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 11.04.2019 година.

Бр.09-2886/2 Општина Струмица  
 15.04.2019 год. Градоначалник,  
 С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

**113.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 11.04.2019 година, донесе:

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Годишна сметка со**  
**финансов извештај на ЈОУДГ „Детска**  
**радост“ Струмица за 2018 година**

1. Се усвојува Годишна сметка со финансов извештај на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2886/1 Совет на општина Струмица  
 11.04.2019 год. Претседател,  
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период 1-12 месец 2018 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период 1-12 месец 2018 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 11.04.2019 година.

Бр.09-2887/2 Општина Струмица  
15.04.2019 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р

#### 114.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 11.04.2019 година, донесе:

#### Заклучок

за давање согласност на Извештајот за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период 1 месец-12 месец 2018 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период 1-12 месец 2018 година, усвоен со одлука на Управниот одбор бр.02-1069/2 од 13.03.2019 год.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2887/1 Совет на општина Струмица  
11.04.2019 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за усвојување на годишна сметка за 2018 година на ЈПКД „Комуналец“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за усвојување на годишна сметка за 2018 година на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 11.04.2019 година.

Бр.09-2888/2 Општина Струмица  
15.04.2019 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р

#### 115.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 11.04.2019 година, донесе:

#### Заклучок

за давање согласност на Одлуката за усвојување на годишна сметка за 2018 година на ЈПКД „Комуналец“ Струмица

1. Се дава согласност на Одлуката за усвојување на годишна сметка на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2018 година бр.02-1069/3 од 13.03.2019 год.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето

во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2888/1 Совет на општина Струмица  
11.04.2019 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.  
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Ценовникот за вршење на работи на ЈПКД „Комуналец“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Ценовникот за вршење на работи на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 11.04.2019 година.

Бр.09-2889/2 Општина Струмица  
15.04.2019 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.  
.....

#### 116.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 11.04.2019 година, донесе:

#### Заклучок

за давање согласност на Ценовникот за вршење на работи на ЈПКД „Комуналец“ Струмица

1. Се дава согласност на Ценовникот за вршење на работи на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, усвоен со Одлука на Управниот одбор бр.02-1069/5 од 13.03.2019 год.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2889/1 Совет на општина Струмица  
11.04.2019 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.  
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

#### Решение

за објавување на Правилникот за користење на сертификатна трговска марка „Беласица планински производ“

Се објавува Правилникот за користење на сертификатна трговска марка „Беласица планински производ“ донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 11.04.2019 година.

Бр. 09-2871/2 Општина Струмица  
15.04.2019 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.  
.....

#### 117.

Врз основа на член 177, 223 и 224 од Законот за индустриска сопственост (Службен Весник на РМ бр. 21/09, 24/11, 12/14, и 41/14), член 3 од Правилникот за трговска марка („Службен весник на РМ“ бр. 92/09) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 11.04.2019 година, донесе:

#### Правилник

за користење на сертификатна трговска марка „Беласица планински производ“

#### Член 1 (област)

Со овој Правилник Општина Струмица како носителот на правото на сертификатната трговска марка „Беласица планински производ“, ги

уредува изгледот на заштитената сертификатна трговска марка, производите кои може да (ја носат) се етикетираат со марката, потеклото на производите, максимално дозволените количини за означување, квалитетот и својствата на производите кои се пуштаат во промет, и нивното пакување и означување.

Во правилникот се пропишуваат и постапките за стекнување на правото за користење на сертификатната марка, содржината и начинот на водење на регистрот за правото на користење на сертификатната марка, промените кои се впишуваат, содржина и форма на барањето и постапка за впишувањена промените, содржината и начинот на водење на регистрот за издадени контролни марки – етикети, важењето и престанокот на правото на користење на сертификатната марка, мерките за контрола, и мерките и последиците во случај на повреда на трговската марка, или непридржување кон одредбите на овој Правилник.

#### **Член 2 (изглед на СМ)**

(1) Сертификатната трговска марка „Беласица планински производ“ (понатаму скратено СМ) преставува графички знак (жиг) со специфичен овален облик, во светло зелена боја, уоквирен со темно зелена рамка и црни букви, и со внатрешен напис во кирилично писмо „БЕЛАСИЦА планински производ“ (во Прилог 1). Со овој знак се означуваат стоките (производите) кои се заштитени со трговска марка, за да се разликуваат од сличните производи и стоки во прометот.

(2) Знакот може да се употребува само во неговата оргинална форма и бои, кога се нанесува на средставата за пакување и означување на производите.

#### **Член 3 (производи - стоки)**

(1)Под производи заштитени со сертификатната трговска марка се подразбираат подготвени производи за пуштање во промет, и тоа групирани во следните категории:

- Преработки од шумски овошја и печурки;
- Сушени шумски овошја и бобинки (плодови), печурки;

- Компоти, слатка и џемови;
- Конзервирани печурки;
- Чаеви од шумски билки, цветови и лисја;
- Свежи шумски овошја и билки;
- Пијалоци и овошни сокови од шумски производи.

(2) Списокот на видови други шумски производи и нивни крајни производи кои можат да се означуваат со сертификатната трговска марка „Беласица природни производи“ е дадена во состав на овој Правилник (Прилог 2).

(3) Носителот на правото на сертификатна трговска марка Општина Струмица нема да ја користи марката за означување на своите производи и услуги.

#### **Член 4 (потекло на производите)**

(1)Производите означени со сертификатната марка „Беласица планински производ“ може да водат потекло само од самоникнати диви видови на други шумски производи, собрани од планината Беласица.

(2)Границите на областа на собирање на видовите од планината Беласица се одредени со географска карта која е во состав на овој Правилник (Прилог 3).

#### **Член 5 (количини и следливост)**

(1) Максимално дозволените количини за собирање, преработка и пакување на производи етикетирани со сертификатната трговска марка „Беласица природни производи“ за една календарска година, се одредени од носителот на правото на сертификатна марка Општина Струмица (Прилог 4).

(2) Корисниците на сертификатната марка го докажуваат потеклото на производите преку документи за следливост на производот, како откупни белешки од собирачи од регионот, документи за откупени количини од регистрирани откупни пунктови за други шумски производи во регионот на Беласица, квалитет на откупените производи (свежи, замрзнати, сушени), и вкупно откупени количини кои се дозволени за користење одредени во став (1) на овој член..

#### **Член 6 (квалитет и својства - спецификација на крајни производи)**

1)Крајните производи кои можат да се означат со сертификатната трговска марка „Беласица планински производ“ според

класификацијата на квалитетот и својствата, спаѓаат во следните класи производи (според Ничанска класификација – 11-то издание):

- Класа 29: Преработки од шумски овошја и печурки, конзервирани, смрзнати, сушени и варени овошја, џемови, компоти; (џемови 290024; компоти 290179; печурки конзервирани 290120);
- Класа 30: Чаеви (чаеви немедицински 300009; цветови и лисја како замена на чај 300221);
- Класа 31: Сурови и непреработени шумски производи, природни билки и цветови;
- Класа 32: Пијалоци од шумско овошје и овошни сокови (безалкохолни овошни пијалоци 320006);

#### **Член 7 (пакување и означување на производите)**

(1)Крајните производи кои се означуваат со сертификатната трговска марка „Беласица планински производ“ се пакуваат во амбалажа за прехранбени производи (хартиена, картонска, стаклена, пластична) одобрени според важечките законски прописи за безбедност на храната (Правилник за начинот на означување на храната Службен Весник на РМ бр. 118/05).

(2)Поединечните и означените производи не треба да надминат нето содржина од 1 килограм.

(3)Означувањето на производите со етикети треба задолжително да ја содржи сертификатната марка „Беласица планински производ“ во боја на предната страна на производот, како и грбот на Општина Струмица како носител на заштитената трговска марка.

#### **Стекнување на правото за користење на сертификатната марка**

##### **Член 8 (услови за корисниците)**

(1)Како подносител на правото на користење сертификатна марка „Беласица планински производ“ може да биде секое здружение на граѓани и секое правно лице, регистрирани за откуп на други шумски производи, и/или преработка на храна од струмичкиот регион, со седиште и производни капацитети на територија на Општините

Струмица, Босилово, Василево и Ново Село.

(3) Корисниците на сертификатната марка плаќаат надомест за една година, по износ утврден од носителот на правото на сертификатна марка Општина Струмица.

(2)Како носител на правото на сертификатната марка, Општина Струмица не може да се јави како корисник на сертификатната марка, како и органи и тела основани или во состав на Општина Струмица.

##### **Член 9 (пријава на корисниците)**

(1) Пријавата за правото на користење на сертификатната марка содржи:

- Барање за признавање на правото на користење сертификатна марка „Беласица планински производ“ (образец во Прилог 5)
- Доказ за вршење дејност од Централен Регистер на РМ, не постар од 6 месеци,
- Доказ за регистрирани преработувачки капацитети со локација на истите,
- Податоци за планираното производство на производи означени со сертификатна марка „Беласица планински производ“, групирани по категории од член 3 на овој правилник,
- Вкупна нето количина изразена во килограми, во рамките на максимално дозволените количини од член 5 на овој Правилник.
- Број на побарани етикети (жигови – налепници) од сертификатната марка, за спакуван број на единици од производите од Член 6.
- Платен надомест за користење на сертификатната марка за една година.

##### **Комисија за проверка на квалитетот на производите**

##### **Член 10**

(1)За контрола и надзор над исполнувањето на одредбите од овој Правилник, Општина Струмица со Решение формира Комисија за контрола на производите заштитени со сертификатна марка „Беласица планински производ“ (во понатамошен текст Комисија), е составена од 3 (три) члена



именувани од страна на Градоначалникот и тоа:

- Преставник од Општина Струмица, во својство Претседател на Комисијата,
- Преставник од ПШС „Беласица“ од ЈП „Македонски шуми“ во својство на член,
- Преставник од локална институција (пазарен инспекторат, друго стручно лице) во својство на член.

(2) Мандатот на секој член од Комисијата е 12 (дванаесет) месеци, со неограничено право на реизбор.

#### Член 11

(1) Комисијата ги разгледува пријавите за правото на користење на сертификатната марка, и врши увид во исполнување на правилата за производи, потекло, количини, квалитет, пакување и означување на производите (членовите 3, 4, 5, 6 и 7) од овој Правилник.

(2) Комисијата изготвува Записник по пријавите, со предлог за издавање Решение за признавање на правото за користење до Градоначалникот на Општина Струмица, или предлог за одбивање на пријавите.

#### Член 12

(1) Врз основа на Записникот од член 9, во рок од 8 (осум) дена, Градоначалникот донесува Решение за признавање на право на користење на сертификатната марка „Беласица планински производ“, или Решение за одбивање на пријавата.

(2) Во постапката за донесување Решение, ќе се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка.

#### Регистер на правото на користење на СМ

#### Член 13

(1) Општина Струмица како носител на правото на сертификатната марка „Беласица планински производ“, воведува Регистер за правото на користење на сертификатната марка на субјектите од член 8 став(1), и за водење на регистерот задолжува вработено лице од Општината.

(2) Во регистерот се внесуваат податоците од одобрените пријави на барателите од член 8, и тоа:

- деловоден број на сертификатната марка (СМ);
- податоци за барањето и одобрувањето за користење на СМ;

- податоци за датум на извршениот увид и контрола на одредбите од член 4, 5, 6 и 7 на овој Правилник од страна на Комисијата;
- податоци за промените : број и датум на барањето, број и датум на решението и извршената промена;
- податоци за продолжување на правото на користење на СМ; и
- податоци за платен надоместок.

(3) формата и содржината на Регистерот од став (1) на овој член е даден во Прилог 6 на овој Правилник.

#### Регистер на одобрени и издадени контролни марки

#### Член 14

(1) Регистерот на одобрени и издадени контролни марки – етикети (жигови) ги содржи следните податоци:

- реден број, назив на производителот/корисникот на правото;
- број на решение за користење на сертификатна марка;
- датум на издавање на контролните марки- етикети;
- број на издадени контролни марки- етикети;
- број на употребени контролни марки по вид на производи;
- потпис на подносителот на барањето за издавање на контролни марки.

(2) формата и содржината на Регистерот од став (1) на овој член е даден во Прилог 7 на овој Правилник

#### Впишување промени во Регистрите

#### Член 15

(1) Во Регистерот на корисници на правото на сертификатната марка „Беласица планински производ“ се впишуваат промени по барање на корисниците доколку тие го променат името, седиштето, адресата и други промени. Кон Барањето за промени се доставуваат и правни документи во оригинална форма или копии заверени на нотар.

(2) Во Регистерот на одобрени и издадени контролни марки – етикети, промените се впишуваат по барање на корисниците на правото на сертификатната марка „Беласица планински производ“, и кон барањето се наведува причината и образложението за бараната промена согласно овој Правилник.

(3) Доколку барањата за впишување промени во Регистрите се прифатени, Комисијата, донесува Решение за впишување на промените.

(4) Доколку барањето за впишување промени во Регистрите се одбиени, Комисијата писмено го известува барателот за одбивање на неговото барање.

(5) Формата и содржината на Барањето за впишување промени во регистрите на СМ се дадени како образец во Прилог 8 на овој Правилник.

#### **Член 16 Надзор над квалитетот на производите**

(1) Комисијата е должна два пати во годината да извршува надзор над исполнување на правилата за производите кај корисниците на правото за користење на сертификатната марка, утврдени со овој Правилник.

(2) Една од контролите мора да биде пред пуштање во промет на производите означени со етикетата „Беласица планински производ“.

(3) Доколку при вршење на надзорот се утврдат неправилности, Комисијата со записник го известува корисникот за истите и рокот во кој треба да се отстранат.

(4) Доколку во дадениот рок корисникот не ги отстрани неправилностите, Комисијата ќе изготви предлог до Градоначалникот на Општина Струмица да издаде Решение за одземање на правото за користење на сертификатната марка и ќе го известат Државниот пазарен инспекторат.

(5) Против Решението од став (5) на овој член, незадоволната странка може да изјави Жалба согласно одредбите на Законот за општа управна постапка.

(6) Со одредбите на овој член, не се навлегува во надлежностите на Државниот пазарен инспекторат.

#### **Важење на правото на користење на сертификатната марка**

##### **Член 17**

Правото на користење на сертификатната марка важи за периодот за кој е стекнато правото на сертификатната марка.

По престанокот на важењето на сертификатната марка „Беласица планински производ“, правото на

користење на сертификатната марка престанува.

При продолжување на правото на сертификатната марка од страна на Општина Струмица, продолжувањето на правото на користење сертификатна марка на дотогашните корисници се стекнува по автоматизам.

#### **Престанок на правото на користење на сертификатната марка**

##### **Член 18**

(1) Престанок на правото на користење на сертификатната марка „Беласица планински производ“ може да настане по службена должност, или по барање на подносителот на барањето за признавање на право за користење сертификатна марка.

(2) Престанок на правото на користење сертификатна марка „Беласица планински производ“ по службена должност настанува доколку:

- Не се запазени правилата при добивање на производи од Член 6,
- Носителот на правото на користење на сертификатната марка изврши груба злоупотреба на означувањето на производите со заштитниот знак (жиг),
- Носителот на правото на користење на сертификатната марка не постапи согласно Член 16 од овој Правилник,
- Во други случаи на грубо непочитување на одредбите од овој Правилник.

(3) Во случаите од ставот (2) на овој член, Градоначалникот на Општина Струмица носи Решение за престанок на користење на сертификатната марка.

(4) Во случај на престанок на користење на сертификатната марка по диспозија на корисникот, барањето содржи:

- Податоци за поносителот на барањето,
- Број на Решението за признавање на правото на користење на сертификатната марка,
- Потпис и печат на подносителот на барањето.
- Во случајот од став (4) на овој член, Градоначалникот на Општина Струмица носи Решение за престанок на правото за користење сертификатна марка.

**Преодни и завршни одредби****Член 19**

За се она што не е предвидено со овој Правилник, ќе се применуваат одредбите од Законот за општа управна постапка, Законот за индустриска сопственост, Законот за пазарен државен инспекторат и Правилникот за трговска марка.

**Влегување во сила****Член 20**

Овој Правилник и неговите одредби влегуваат во сила со денот на неговото донесување, а ќе се применуваат еден ден по поднесувањето на Барањето за признавање на правото за трговска марка во Државниот завод за индустриска сопственост.

Бр.08-2871/1 Совет на општина Струмица  
11.04.2019 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

**118.**

**Прилог бр. 1:** Графички изглед на Сертификатната трговска марка „Беласица планински производ“

**Опис на знакот :**

Формата на знакот има специфичен овален облик. Составена е од два дела и кружна апликација. Горниот дел представува закривен лачен правоаголник со кружно одземени агли. Под него е аплициран помал правоаголник со иста форма без горната основа, слеана со горниот. Под него е поместен крижен отсечок без тетива, слеан со помалиот правоаголник. Целата форма во поле е обоена со иста боја и опишана со две рамки (надворешна и внатрешна со различна боја). Во двата краја на горниот правоаголник се лоцирани две нитни со оквир и внатрешно поле во боја иста како буквите. Буквите во горниот правоаголник се испишани со големи болдирани букви, фонт: Calibri (БЕЛАСИЦА), а текстот во малиот правоаголник (ПЛАНИНСКИ ПРОИЗВОД) е испишан со букви со исти карактеристики како претходните со димензија 50% помала.

**Користени бои:**

- Надворешна рамка - C: 84%, M: 19%, Y: 100%, K: 7%.
- Внатрешна рамка - C: 66%, M: 0%, Y: 100%, K: 0%.
- Поле - C: 27%, M: 0%, Y: 100%, K: 0%.
- Букви - фонт: Calibri - C: 44%, M: 70%, Y: 100%, K: 56%.
- Нитни - рамка: C: 84%, M: 19%, Y: 100%, K: 7%.
- Нитна поле - C: 44%, M: 70%, Y: 100, K: 56%.
- Системот на боите е во CMYK.

## 119.

**Прилог 2.:** Список на други шумски производи и нивни преработки кои можат да се означуваат со сертификатната трговска марка „Беласица планински производ“

	Народно име	Латинско име	Дел кој се собира	Квалитет	Краен производ
1.	Питом костен	CASTANEA SATIVA	Плод	Свеж,	Свеж
2.	Липа	TILIA CORDATA MILL..	Цвет	Сушена,	Чај
3.	Дренка	CORNUS MAS	Плод	Свежа,	Свежа, сушена, сок, компот, џем
4.	Бозел	SAMBUCUS NIGRA	Цвет	Сушен,	Чај
5.	Лешник	CORYLLUS AVELLANA L.	Плод	Свеж,	Свеж
6.	Капина	RUBUS FRUTICOSUS	Плод	Свежа,	Свежа, компот, џем
7.	Трнинка	PRUNUS SPINOSA	Плод	Свежа,	Свежа, компот
8.	Боровинка	VACCINIUM MYRTILLUS	Плод	Свежа,	Свежа, сок, компот, џем
9.	Ајдучка трева	ACHILLEA MILLEFOLIUM	Цвет, херба	Сушена,	Чај
10.	Планински чај	ORIGANUM VULGARE	Херба	Сушен,	Чај
11.	Мајчина душичка	THYMUS SPP.	Херба	Сушена,	Чај
12.	Кантарион	HIPERICUM PERFORATUM	Цвет, херба	Сушен,	Чај
13.	Шумска јагода	FRAGARIA VESCA	Плод	Свежа ,	Свежа, компот, џем
14.	Врган	<b>Boletus edulis</b> Bull	Плодно тело	Сушен,	Сув, маринада
15.	Лисичарка	<b>Cantharellus cibarius</b>	Плодно тело	Свежа,	Маринада

Пакување и означување: Поединечните и означените производи не треба да надминат нето содржина од 1 килограм.